

Во овој момент, по сè изгледа, никој не е виновен, бидејќи засега актерите немаат храброст да покажат со прст во лицето кое е виновно за "клоците" и за повредената суета на народните избраници, кои по којзнае кој пат се коцкаа со судбината и со иднината на Република Македонија.

Поради ова, виновниците станаа невидливи за обезбедувањето, а можеби се невидливи и за партиите, дури и за странските дипломати во Скопје.

Во македонската политика невидливоста и "ќоравоста" станаа идеална партнерка за власта и за опозицијата, која често пати кога има криза или голем проблем се користи со оваа метода во практика.



# "РАМО...РАМО ДАЛИ ГО СЛУШ

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

**А**нкетната комисија која ги испитува актерите вмешани во собраниските тепачки, кои се одвиваа по расправата за Законот за измени и дополнување на Изборниот законик, со кој помалите етнички заедници треба да добијат загарантирани пратенички места, а потоа се прелеаја на улиците пред Собранието на Република Македонија и пошироко, се наоѓа пред голем предизвик - да одговори кој е виновен за настаните во законодавниот дом.

Но, по сè изгледа, работата се изјалови, па затоа во овој момент всушност никој не е виновен, бидејќи засега актерите немаат храброст да покажат со прст во лицето кое е виновно за "клоците" и за повредената суета на народните избраници, кои по којзнае кој пат се коцкаа со судбината и со иднината на Република Македонија. Поради ова виновниците станаа невидливи за обезбедувањето, а можеби се невидливи и за партиите, дури и за странските дипломати во Скопје, и конечно тие можат да станат невидливи и за Брисел.

Имено, во македонската политика невидливоста и "ќоравоста" станаа идеална партнерка за власта и за опозицијата, која често пати кога има криза или голем проблем се користи со оваа метода во практиката.

На тој начин и новоформираната Анкетна комисија е во функција на волкот,

кој по обичај ќе остане сит, а овците повторно ќе ни се на број. Со тоа "белели" сè ни е рамно во државата, дури и оружјето кое свецкаше и тупаниците, кои завршија во нечиј грб.

Според ова, и формирањето на Анкетната комисија стана проблем, бидејќи премногу исти фаци гледаме во ваквиот вид комисији, така што исходот одамна е познат. Нема виновни, нема тепачишта, нема клоци, нема тензии.

Тоа е исто како и во случајот со партиите, кои не поседуваат софистицирани прислушни уреди, а во меѓувреме ги начулиле ушите од "Мавровка", од "Шипковица", од "зградата спроти Владата" итн. Тоа значи дека анкетните комисији се во функција на замајување на јавноста.

## ДОКАЖУВАЊЕТО ПОЛИТИЧКА ВИНА

Дали сведочењата можат да имаат политичка тежина? Да, освен ако тие не се претворот во една голема лакрдија, или во една голема "лага и измама". Токму поради ова прашањето мора да се одговори, бидејќи неизвесноста и политичката тензија се мерат од страна на Брисел. А, тука можат што сакаат да зборуваат. Дури и да мјаукаат или да предат како питоми мачиња. Но, сепак постои само една шанса за докажување на политичката вина. И, таа повторно се одвива во рамките на законодавниот дом.

На интервенцијата од претседателот на Анкетната комисија да појасни од кого и како бил нападат, Абдулади Вејсели одговори: "Прв беше Дураку. Завршив со говорот, бев свртен со грб, во тој момент ми се приближи Дураку и ми ја префрли раката на рамо, односно на врат. Јас прифаќам борба лице в лице, а не од зад грб".

Претседателот на Собранието на РМ, Љубиша Георгиевски, на своето второ сведочење пред Анкетната комисија, обелодени дека во моментот кога во просториите на СДСМ, по кавгата со Тачи, Теута Арифи примала лекарска помош, тој добил закани од страна на пратеникот Беџети.

"Тогаш се стрчав во собата, господинот Блерим Беџети, заедно со Сафет Неџири, ми се внесе в лице и ми рече: ќе видиш ти, ти прв ќе си го добиеш своето. На тоа изрипа Јани Макрадули и му рече: не, тој не е ништо виновен, тој ви ја спаси Теута. Меѓутоа, тој продолжи да се заканува. Изрипа и госпоѓа Шекеринска и рече: не, немојте тоа да го правите, претседателот ја спаси Теута Арифи", изјави Љубиша Георгиевски.

На овој начин, еден од виновниците за лошата артикулација во Собранието

на РМ, спикерот Георгиевски стана "дедо Ное", кој наместо да ја смирува топката на земјата, тој се занимавал со последиците.

Имено, колку и да е вреден неговиот гест, кон неговата почитувана колешка Теута Арифи, сепак во функција на претседател на Собранието, прв меѓу ед-наквите, односно во случај на спреченост на шефот на државата, Георгиевски не смее да ги чува во тајност упатените закани, бидејќи по сила на Уставот, во не дај Боже ситуации, тој би бил втор човек во Република Македонија. Поради ова, однесувањето на пратеникот Беџети или на било кој друг мора да се санкционира со соодветна политичка казна, која ќе биде пропорционална на извршениот атак врз претседателот на Собранието на РМ. Затоа севкупната

"Жалам што наместо да им веруваме на снимки, денес треба да им веруваме на многу контрадикторни изјави. Единствената слика за која јас можам да сведочам е сликата која ја видов и македонските граѓани, единствената камера која не можеа да ја скријат, бидејќи тоа беа и камери на медиумите, а тоа е како еден пратеник, вашиот претседател Тачи и еден заменик-министер за внатрешни работи, господинот Елмази, напаѓаат пратеник", изјави Радмила Шекеринска, СДСМ.

Провокативната порака на Вејсели исказана на говорницата: "Ајде да излезе надвор да ги расчистиме сметките", го предизвикала вербалниот дуел.

"Јас го опцув Абдулади Вејсели", истакна на сослушувањето Рафиз Алити од ДУИ.

Од салата се слушале високи тонови, по што при излегувањето од неа имало дијалог на албански јазик меѓу Тачи и Арифи, кога тој ја фатил за рака.

"Велите дека давате наредба 'прекинете', а вие самите велите 'физички јас заставам меѓу нив да интервенирам', тоа се ваши зборови", прашувал Борис Кондарко, СДСМ.

"Наредбата што е дадена за 'прекинете' е последна од останатиот дел на настанот кој се одржа на главниот влез", истакна на сослушувањето Борис Јовановски, началник на Одделот за внатрешно обезбедување на Собранието.

Непосредно по координацијата, според началниците на обезбедувањето, се случила тепачката меѓу пратениците на ДУИ и на ДПА. Обезбедувањето застанало меѓу нив, а тогаш Рафиз Алити го удрил полицаецот Трпевски, но не зна-

## ДРУГАР МОЈ ВЕЈСЕЛИ, АШ ПЛАЧОТ МОЈ!"

Двајцата полициски службеници одговараа на прашањата од членовите на Анкетната комисија од опозицијата, кои инсистираа да добијат конкретни одговори. Јовановски и Колевски изјавија дека биле пред Охридската сала и слушнале врева, а потоа виделе како излегуваат Тачи и Арифи.

Во еден момент Тачи ја фатил Арифи за рака, а Јовановски ги разделил. Двајцата тврдеа дека Тачи и Арифи разговарале на албански, па тие не можеле да разберат што зборуваат. Јовановски и Колевски не можеа прецизно да им одговорат на Никола Поповски, Борис Кондарко и Тахир Хани со каков тон разговарале ниту, пак, да опишат како Тачи ја фатил Арифи. Најнапред рекоа дека нормално разговарале, а потоа дека "не биле ниски тоновите".

"парада" околу испитувањата на учесниците во политичкиот инцидент, всушност е голема "шарада" на кичот и на "турбо-фолкот".

Власта и опозицијата можат до бескрај да се обвиниваат или меѓусебно да се прозиваат, кој го тепал или го нападнал Вејсели, бидејќи доколку нема политичка волја во овој момент сè е безначајно дали имало или немало сценарио за политички пуч во Собранието. Според тоа, дури и острите критики на лидерката на СДСМ, Радмила Шекеринска, упатени на адреса на Георгиевски кој, дозволувајќи му на Вејсели да говори на завршницата од седницата, наводно го прекршил договорот, паѓаат во вода. Тоа се потврдува со фактот што Шекеринска не го забележала инцидентот во собраниската сала. Дали и таа продава демагогија?

Координаторката на ВМРО-ДПМНЕ, Силвана Бонева, истакна дека го видела Ружди Матоши како ги разделувал Дураку и Вејсели.

По инцидентот ѝ се јавила на Шекеринска со молба СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ да придонесат да се смират состојбите.

### НИКОЈ НЕ СЕ СЕЌАВА

Во претходната претстава сведочеа лицата од собраниското обезбедување. Според првите оценки од сослушаните, сликата била напната.

"Од Охридската сала прва излезе Теута Арифи, потоа претседателот Георгиевски, па Тачи", објаснуваше пред членовите на Анкетната комисија шефот на собраниското обезбедување, посочувајќи дека точно не се сеќава кој се присутствувал на координацијата.

ат дали инцидентно или тоа било намерно.

Немало партиско обезбедување, исто така, нема ниту видеозапис од тепачката, бидејќи во фоајето пред главниот собраниски влез не се инсталирани камери.

Началниците на обезбедувањето не биле во собраниската сала кога се случил инцидентот со Вејсели, но појаснија дека постојат службени белешки кои може да ѝ се достават на Анкетната комисија.

На повторното сведочење Абдулади Вејсели негираше дека неговиот жесток говор на седницата бил причина за инцидентот.

"Јас не ги навредував, од место пратениците од ДУИ ме навредуваа, дофрлуваа со уличарски речник", изјави Вејсели, обвинувајќи дека постоело однапред смислено сценарио за негово линчување.

"Мислите дека ова е причината за инцидентот во Собранието, кога тој ден имаше надворешни луѓе на ДУИ во Собранието и кога автомобилите на ДУИ се полнети со калашникови надвор од Собранието. Што барам од оваа Комисија? Да се достави список од МВР, во чии автомобили се најдени калашникови", истакна Абдулади Вејсели, ПДП.

Спротивно на Вејсели, Садула Дураку негираше дека го нападнал. Тој објаснуваше дека добронамерно се упатил кон него, прашувајќи го кој тоа го тера и од какви причини ги навредува пратениците на ДУИ.

"Ова не е фаќање за врат, туку ста-

Според изјавите на Јовановски и на Колевски, откако Арифи била изнесена во придружба на обезбедувањето, а другите пратеници кои биле во Охридската сала се движеле кон главниот влез, на вратата од фоајето пред собраниската сала се појавиле Алити и Садула Дураку и веднаш почнале да се тепаат со Тачи, Ружди Матоши и со Лека.

"Застанавме меѓу пратениците за да ги разделиме и во еден момент е повреден колегата од обезбедувањето", изјави Јовановски.

Другите пратеници од ДУИ, исто така, стоеле на вратата, но обезбедувањето не им дозволило да влезат. Тој додаде дека тогаш наредил да се затворат сите врати во Собранието, да се подигне нивото на обезбедување, вклучувајќи го и тоа пред пратеничките групи.



Пред собраниската Анкетна комисија пратеникот Абдулади Вејсели повторил дека бил нападен од страна на пратениците на ДУИ. Според него, тоа било подготвено сценарио за негова ликвидација.

"Тоа беше подготвено сценарио против мене, за линч и моја ликвидација", изјави Вејсели. Лидерот на ПДП, Абдулади Вејсели, бара да се објави список на луѓето кои во Собранието влегле со оружје и во чии автомобили, паркирани пред зградата, биле пронајдени калашникови.

вање на раката на грбот. Тој ја тргна раката и ме бутна", изјави пратеникот на ДУИ, Садула Дураку.

## СОСЛУШУВАЊЕТО НА ВЕЈСЕЛИ

Слушајќи ги тврдењата на учесниците во инцидентите во Собранието се остваруваат нашите тврдења - дека немало тепачки, освен грлење и љубење.

Или тоа некој ја пеел позната народна песна "Рамо... Рамо другар мој. Дали го слушаш плачот мој". Ваквите тврдења се во директна спротивност со фактот на пронајдените калашникови и други видови оружје пред Собранието на РМ.

Значи, во прашање е политичка игра, во која некој настрадаа, а некој не успеаја да се дограпат до власта. Ако во римејкот од сослушувањето на Вејсели немаше позитивен одглас, тогаш дали ќе можеме да ја пронајдеме вис-

тината во неговите првични изјави пред членовите на Анкетната комисија.

Вејсели упорно тврди дека причината за инцидентот во Собранието не бил неговиот говор, туку намерата на ДУИ да го ликвидира. Според Вејсели, токму тоа било причината зошто целиот тој ден во Собранието бил и лидерот на ДУИ, Али Ахмети, а пред собраниската зграда нивното партиско обезбедување и возилата во кои подоцна се пронајдени калашникови.

На инсистирање на членовите на комисијата тоа да го појасни своето тврдење, лидерот на ПДП го избегнал одговорот. Садула Дураку од ДУИ се бранеше со ставот дека бил испровоциран од говорот на Вејсели, кој цело време ја напаѓал неговата партија, па затоа реагирал од место.

"Од медиумите дознав дека сум го нападнал Вејсели. Доколку за него претставува напад мојот конструктивен пристап и ставањето рака на рамо, тогаш сме на погрешна трага", истакна Дураку

во првата средба со анкетарите.

Собраниското обезбедување, пак, ги бранеше своите позиции - со жив штит ги разделувало пратениците од ДУИ и од ДПА во тепачката која се случила на главниот собраниски влез. Тие сметаат дека поради пратеничкиот имунитет обезбедувањето не можело посмело да реагира.

Според нивните изјави, во еден момент парламентарците се тепале меѓу себе со раце и со нозе, а луѓето од обезбедувањето со сопствените тела ги истуркале во собраниската сала и им ја заклучиле вратата.

Во таа мешаница потпретседателот на ДУИ, Рафис Алити, сакајќи да ги удри лидерот на ДПА, Мендух Тачи, или пратеникот Даут Реџеџи-Лека, го повредил Сашо Трпевски од обезбедувањето. Претходно, на излезот од Охридска сала лидерот на ДПА, Мендух Тачи, ја фатил за рака потпретседателката на ДУИ, Теута Арифи, а обезбедувањето физички ги разделило.



### ADNAN REISEN

## STUTT GART

Informacii od 900 do 2100  
Büro Stuttgart  
Tel. 0711 / 8 17 78 72  
Fax 0711 / 8 17 78 73  
Mobil 0171 / 5 46 32 20  
www.dautoski.de

70469 STUTT GART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH



**FREIBURG**  
OFFENBURG  
KARLSRUHE  
STUTT GART  
ULM  
AUGSBURG  
MÜNCHEN  
KUMANOVO  
SKOPJE  
GOSTIVAR  
KICEVO  
VERBINDUNG MIT SPOJUVANJE SO  
STRUGA PRILEP  
OHRID BITOLA

**Adnan Reisen**  
Büro Kicevo  
Tel./Fax: 045 / 228 630  
Mobil 075 / 742 721  
070 / 711 788  
Büro Freiburg  
Tel. 0761 / 500 235  
Mob. 0170 / 411 76 93  
Büro Offenburg  
Tel. 0781 / 17 48  
Sekoja sreda, petok i nedela  
Germanija - MAKEDONIJA  
Sekoja sreda, sabota i nedela  
Makedonija - GERMANIJA